

АРХИВА НА МАКЕДОНСКИ

Ова исклучително издание е огледало на долгогодишните и макотрпни напрегања на генерациите македонски верници и свештеници, кои во македонската држава го втемелија најсветиот ореол - Македонската православна црква.

Пишува:
Ружица ГОЧЕВСКА




"Автокеفالноста на македонската православна црква" е изданието кое во 2004 година привлече особено внимание. Станува збор за документирано издание на значајни документи, кои настанале на непосреден начин, а се директно поврзани и зборуваат за процесот на настанувањето на Македонската православна црква. Книгата е посветена на шеесетгодишнината од формирањето на Верското поверенство на Главниот штаб на НОВ и ПОМ и на шеесетгодишнината од одржувањето на Првото свештеничко собрание во Издеглавје во 1943 година. Исто така, промоцијата на изданието беше во чест на јубилејот 60 години АСНОМ. Приредувањето на документите за возобновата на Македонската православна црква, го изврши еминентниот професор д-р Цане Мојаноски.

Оваа книга, од првата до последната страница, ја изразува нескротливата енергија на македонските пра-

вославни верници да го организираат верскиот живот во Република Македонија, да ја обноват древната Охридска архиепископија. И не само тоа, таа е сведок за македонската голгота и за лавиринтите на отпорот на Српската православна црква.

Документите, секој сам по себе, зборуваат за еден процес, кој со сложеноста и со суптилноста предизвикавал интерес кај мноштвото субјекти. Од содржината на документите можеме да ги откриеме јавните намери на протагонистите, но како на дланка се покажуваат и вистинските намери. Таа зборува како аргументот на силата станува доминантен во односите на лицата, кои по својата положба и општествен статус и достоинство треба да бликаат со благост и љубов. Книгата зборува за нескротената арогантноста да се "обесчести" редот, да се наметне логиката која не ги почитува достоинството и желбата на илјадниците верници. Содржината на оваа книга е сведок на херојското време на македонските верници, архијереи и свештеници, за една битка која го враќа сјајот на Охридската архиепископија која, да спомнеме, со сила, од стра-



на на власта, во 1767 година беше избришана од лицето на денот. Така и во текот на Народноослободителната борба, Главниот штаб на НОВ и ПОМ формира Верско поверенство со задача да помогне во организирањето на верскиот живот во Македонија. Само одредено време потоа, се одржало Првото свештеничко собрание во Издеглавје. Следуваат Првиот црковно-народен собор, со јасна порака за обновата на славната Охридска архиепископија. Вториот, како израз на политичкиот притисок на тогашните владејачки сили, отстапува од

некои свои барања. И доаѓа Третиот, на кој е возобновена Македонската православна црква.

Во оваа книга се објавени документи со кои располага Комисијата за односи со верски заедници и религиозните групи. Тоа се документи кои се користени на седниците на Републиката (и во тоа време и на Сојузната комисија за верски прашања). Документите носат различни називи или се без назив. Станува збор за "белешка" (тоа е назив на документ, кој се практикувал во работата на одделни државни или други органи), потоа

АТА ЦРКОВНА ВИСТИНА

записници или некои документи без наслов, едноставно тоа се материјали, кои како дополнителни или прегледни, биле користени на работните договори, состаноците или на некој друг облик на дебата.

Потоа, следуваат документи кои се оформени во државните и во политичките органи. Во оваа книга доминираат документите во кои,

во форма на разни (не стенограмски) забелешки, се презентираат ставовите и се прикажуваат односите меѓу субјектите кои партиципираат во тие процеси.

Исто така, документите се прикажани според онаа форма со која располага Комисијата, без при тоа да се прават јазични редакции. Одделни документи се преведени од српски или од

хрватски јазик. Во приказот на документите е користен временски период. Во неа се опфатени оние документи кои се наоѓаат во Комисијата, освен оние за кои е наведен изворот.

Несомнено оваа публикација ќе придонесе во општото настојување за надминување на споровите и за воспоставување соработка и почитување меѓу одамна

"завојуваните" страни, Српската православна црква и Македонската православна црква. Наместо да се соочуваме со процеси на "судења", "расчинувања", "еретисувања", со инсталирање паралелни епархии, силата и духот треба да се насочат кон единство. Само така ќе покажеме волја за вистинска христијанска љубов и почитување.

РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО
ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за **2005** година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојната горлива тема за спорото пристигање на податоците е леке мивнито до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Репрезент и Даночен практискум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сево ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, цврстите, финансните, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични корици, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уplatни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страна на интернет ги добивајте сите податоци со однапред дадена шифра.

Користијте ја нашата литература!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СИСАНИЈА **2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
1 P-РЕГИСТАР И 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со поштом,
Вера Рафајловска

12 Списанија **РЕПРЕЗЕНТ**

12 Броја **ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ**

1 P-Регистар со основна вложка со преку

300 страници и

16 дополнувања

1 Специјално издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА 14.700 ДЕН